



STUDY IN SLOVENIA

за Македонија, 17. 11. 2020



Erasmus+

СМЕРИУС
CMEPIUS





Зошто баш Словенија?

Безбедна

Зелена

Мултијазична

Висок животен стандард

Море и планини

Одлична географска местоположба



Грижа за студентскиот животен стандард

Субвенционирана исхрана и транспорт

Можност за вработување преку студентски сервис

Активности надвор од наставата

Центар за развој на кариерата на секој универзитет

Поддршка/туторски систем



Одлични услови за студирање

Организирани курсеви но словенски јазик

Богат книжевен фонд


Многу можности за патувања и други активности

Богата и разновидна храна



SLONLINE.SI






○ Зошто студии токму во Словенија?

1. Квалитетни студиски програми и признаени дипломи ширум светот
2. Бесплатни студии за повеќето држави
3. Стипендии за студирање дури и на докторски студии
4. Студиски програми на Англиски Јазик, посебно за мастер и докторски студии
5. Без дополнителни трошоци за плаќање за студирање
6. Можност за студентска размена и посета на летна школа



Словенскиот систем на високо образование

- Скратено - вишо образование (Двогодишен програм)
- Високо образование (тригодишен или четиригодишен програм на основни студии, едно годишно или дво годишно мастер и тригодишни докторски студии)
- Државни универзитети
- Приватни универзитети
- Други високо-образовани институции




И... Како до нас?

Се веќе објавени, заедно со роковите за пријава
во националниот онлајн систем – [eVŠ](#)

Информации за виза и опстанок во Словенија
во текот на студирањето, здравствено осигурување, опстанок,
Смештај и се останато

Можете да прочитате на www.studyinslovenia.si

Или на веб страните на универзитетите и
високо образованите институции
(имаме 6 факултети и 50 високо-образовани институции).





Изберете ги вистинските студии за вас

Запишете се

на Универзитетот во Љубљана





Љубљана

- Главниот град на Словенија
 - Површина: 275 km²
 - Население: 283,000
-
- Конгресниот плоштад е еден од главните плоштади во Љубљана, на кој исто така е и седиштето на Универзитетот во Љубљана





Универзитет во Љубљана

- Основан е во 1919 година со 5 члена
- Во моментот: 23 факултети и 3 уметнички академии
- Студиски области: Уметност, природа и технологија, јазици, општествени науки, економија, здравство и спорт





Членови Универзитет во Љубљана

1. Музичка академија
2. Академијата за театар, радио, филм и телевизија
3. Академијата за ликовни уметности и дизајн
4. Биотехнички факултет
5. Економски факултет
6. Факултет за архитектура
7. Факултет за општествени науки
8. Факултет за електротехника
9. Фармацевтски факултет
10. Факултет за градежништво и геодезија
11. Факултет за хемија и хемиска технологија
12. Факултет за математика и физика
13. Факултет за поморски студии и транспорт



14. Факултет за компјутери и информатика
15. Факултет за социјална работа
16. Машински факултет
17. Факултет за спорт
18. Факултет за управа
19. Филозофски факултет
20. Медицински факултет
21. Природно-математичкиот факултет
22. Педагошки факултет
23. Правен факултет
24. Теолошки факултет
25. Ветеринарен факултет
26. Факултет за здравствени науки





Универзитет во Љубљана

- 37.615 студенти
3.094 редовно запишани студенти од странство
2.158 странски студенти на размена кај нас
- 6.293 вработени
- 4.252 регистрирани истражувачи
- 370 млади истражувачи + 16 пост-док
- 168 долгорочни програми за истражување
- 389 национални проекти
- 529 EU проекти





Студиски програми 2020/2021

- 155 Додипломски студии и интегрирани магистерски студиски програми (3 ENG)
- 189 Магистерски студиски програми (43 ENG)
- 21 Докторски студиски програми

Структура

3 + 2 + 4

5-6 + 4





Запишување и признавање на образованието

- Национален онлајн систем за запишување и признавање на странското образование
- Матура или диплома не е услов за регистрација Е услов за запишување





признавање на образованието

Document	Legalization		
	Legalization not required	Apostille	Long legalization
1 Original/copy of the final (upper secondary school) certificate(s) legalized according to the system of legalization in the country of issue <i>(Diploma za položena državna matura)</i>  Legalization required as noted for individual countries:	• Republic of Austria, • Republic of Bulgaria • Bosnia and Herzegovina, • Czech republic • France • Greece • Republic of Croatia • Republic of Hungary • Republic of Northern Macedonia • Republic of Romania • Republic of Serbia	States Parties to the 1961 Hague Convention: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41) Legalizing authorities: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41	All other countries
2 Copies of annual report cards, transcripts, a diploma supplement or some other evidence on the contents and duration of education (last four years of education) and verified translation into Slovene language (please consult recognition@uni-lj.si regarding the need for translations)			
3 Short chronological description of the entire education (statement by the applicant)			
4 Evidence of Slovene language examination on level B2 or equivalent - if required for enrolment to individual programme. For further explanation of equivalents see: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani			
5 A personal document: - EU Member state citizens a copy/scan of personal identity card or the passport page with personal data, - non-EU Member state citizens a copy/scan of the passport page with personal data.			





Школарина

Школарината се однесува на:

- Сите студенти од земјите надвор од Европската унија, со која Словенија има склучено билатерален договор (Словенија има склучено договори со Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Косово)
- Сите студенти кои претходно веќе имаат стекнато ист степен на образование
- Сите студенти од 3-ти степен
- Сите студенти од вонредните студии





Зошто да студирате на Универзитетот во Љубљана?

- Меѓу најдобрите 3% од Универзитети во светот
- **Година плус:** интеграција во словенечката средина и студиите на Универзитетот во Љубљана
- **Онлајн учење** словенечкиот јазик (SLO)
- Курсеви словенечкиот јазик
- Можности за работа
- Субвенционирани студентски оброци & транспорт
- Стипендии (www.sklad-kadri.si)
- Вон-наставни активности





Зошто да студирате на Универзитетот во Љубљана?

- Истражувачки активности
- Лаборатории
- Инкубатор на Универзитетот во Љубљана
- Библиотеки
- Поврзување со работодавците
- Дополнителни курсеви
- Летна школа
- Размена
- Советување преку Skype
- "Добредојдовте" дена



Советување - POPR: <https://popr.uni-lj.si/unauth>





Истражувачи проекти

www.uni-lj.si/research_and_development/research_news





Меѓународни соработка

Договори

- 8 стратешки партнерства
- 103 централни спогодби од 37 земјите
- 500 факултетски спогодби од 73 земјите
- 2479 Erasmus спогодби

Области на соработка

- Размена на ученици и вработени
- Заеднички истражувачки проекти и активности
- Заеднички конференции, семинари, работилници, симпозиуми, итн
- Заеднички програми, двојни дипломи



SCHOLARS AT RISK
NETWORK






www.uni-lj.si/study/impressions



Фатбардха Хасани

*студентка на Универзитетот во Љубљана
Факултет за општествени науки*

На Факултетот за општествени науки на Универзитетот во Љубљана се сретнав со угледни академски кадри и современи истражувачки програми. Секојдневно соработувам со повеќе од двесте студенти од различни држави од светот. Овде сите уживаме во доброто друштво. Навистина ни е супер!



Кире Јанкоски

*студент на Универзитетот во Љубљана
Филозофски факултет*

Филозофскиот факултет на Универзитетот во Љубљана, насока германистика, го избрав поради нивото, на кое германскиот јазик се изучува од самиот почеток, и можноста за избор на учење на други јазици, како холандски и шведски. Интеграцијата во новата средина не претставува никаква пречка, туку токму спротивното. Тоа е уште една можност за учење на уште еден јазик, словенечкиот.





www.karierni-sejem.si



Virtualni karierni sejem

za srednješolce

23. - 27. novembra 2020

organizator:



PRIZMA
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti

soorganizator:



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje






Контакт


Веб-страница: *www.uni-lj.si/study*

www.uni-lj.si/study/presentation/study-macedonian

Е-пошта: *study.info@uni-lj.si*

Покана за упис на
Универзитетот во Љубљана





University of Maribor

НЕКОЛКУ ФАКТИ:

- втор најголем универзитет;
- околу 13 400 студенти;
- 17 факултети, 2 членки (Студентски домови и Универзитетска библиотека);
- 185 студиски програми (додипломски: 77, постдипломски: 72, докторски: 36)
- 1200 странски студенти во 2019/2020
- 1.722 вработени (1.048 наставници, 674 администрација и техничка поддршка)
- повеќето факултети во Марибор, 5 во други градови во Словенија





LOCATIONS IN SLOVENIA



Факултети

- Факултет за Економија и Бизнис (EPF)
- Факултет за Електротехника, Компјутерски Науки и Информатика (FERI)
- Факултет за Енергетика (FE)
- Факултет за Градежништво, Сообраќај и Архитектура (FG)
- Факултет за Хемија и Хемиска Технологија (FKKT)
- Факултет за Земјоделство и Биосистемски Науки (FKBV)
- Факултет за Логистика (FL)
- Факултет за Природни Науки и Математика (FNM)
- Факултет за Организациски Науки (FOV)
- Машински факултет (FS)
- Факултет за Туризам (FT)
- Факултет за Безбедносни Науки (FVV)
- Факултет за Здравствени Науки (FZV)
- Филозофски факултет (FF)
- Медицински факултет (MF)
- Педагошки факултет (PEF)
- Правен факултет (PF)



КОЈ СМЕ НИЕ? НАШИ НЕОДАМНЕШНИ УСПЕСИ



HYPSTAIR - Значаен придонес од нашите факултети за развивање на воздушниот транспортот на електрична енергија.

Успешна Формула од тимот на студенти од Факултетот за Машинско Инжинерство



КОЈ СМЕ НИЕ? НАШИ НЕОДАМНЕШНИ УСПЕСИ



Прв Словенски нано-сателит во орбитата, развиен од факултетот за Машинско Инжинерство и Компјутерска Наука.


DEMOLA проект

DEMOLA
SLOVENIA



НАШИТЕ ПОСЛЕДНИ УСПЕСИ

НАЈДОБАР СЛОВЕНЕЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ во 2016, 2017 и 2018



Во 2017, УМ беше рангирана меѓу најдобрите
универзитети во светот во областа на:
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА & АСТРОНОМИЈА

Награда од StudyPortals за Извонредно задоволство на меѓународни студенти.



ЗОШТО ДА СТУДИРАТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МАРИБОР?

- Широк спектар на различни и интересни додипломски и постдипломски студиски програми.
- Многу можности за размена, студентска пракса и стажирање во странство.
- Поттикнување активен пристап за развој и избор на кариера и работа.
- Ефикасен систем на туторство.
- Висок ниво на задоволство помеѓу дипломираните студенти во однос на студиите и стекнатото знаење.
- Интензивна поврзаност со стопанството.
- Употреба на материјали за е-учење (е-студиски портал Moodle) и делумна изведба на одредени студиски програми во форма на е-студирање.
- Центар за кариера UM.
- Разноврстни воннаставни активности во областа на спортот, културата ТТ,...
- Можност да бидете дел од студентските натпреварувачки тимови кои редовно постигнуваат врвни резултати на бројни интернационални студентски натпревари (Demola, Imagine Cup, Formula Student, TechCrunch Disrupt, Reimagine Imagination, etc.)




УПИС

Додипломски студии

февруари – април 2021 (прв уписен рок), Септември 2021 (втор уписен рок).

Постдипломски студии

март – може 2021 (прв уписен рок), јули - Септември 2021 (втор уписен рок).



ДОДАТНИ ИНФОРМАЦИИ

www.um.si

Прашања за додипломски студии и упис: vpis@um.si

Прашања за постдипломски студии и упис: poststudy@um.si

www.facebook.com/UniversityOfMaribor



Универзитетот на Приморска



Традиција и модерни предизвици

- Универзитетот на Приморска е трет Словенски јавен универзитет Основан во 2003 година.
- Името го добил по регионот во кој се наоѓа / Приморска.
- УП функционира во склад со начелата на Европскиот високошколски простор и истаржувања, и ја исполнува својата мисија и цел да постане модерен универзитет меѓународно ориентиран.



Словенско приморје



- Факултет за хуманизам
 - Факултет за менаџмент
 - Факултет за математика, природни науки и информациски технологии
 - Педагошки факултет
 - Институт Андреј Марушич
 - Факултет за наука за здравје
-
- Факултет за туристички студии- Turistica

Словенско приморје двојазична и повеќекултурна област

УП во бројки



6000+
студенти



15%
странски
студенти



94+
студиски
програми



150+
гостувачки
професори и
истражувачи
годишно



470+
професори и
истражувачи
210+
стручен кадар

Студиски програми во школската година 2020-21

Број на студиски програми 78 и тоа:

- 29 студиски програми на додипломски студии
- 33 програми на постдипломски студии
- 16 докторски студии.

Број на запишани студенти е: 6.091:

- На додипломски студии 4.492
- На постдипломски и докторски студии 1.599




Насоченост и интернационализација



- УП активно учествува во работата на меѓународните друштва и мрежи.
- Соработува со бројни странски висошколски истражувачки институции. Учествува во Европски и меѓународни проекти.
- Развива студиски програми со меѓународни партнери.
- Потенцира мобилност на студенти и стручен кадар.



Школарини и стипендии



Школарини


Студентите од Македонија не плаќаат школарина за додипломски и постдипломски студии.



Стипендиски фонд УП

УП е единствен Словенски универзитет кој во рамките на Стипендискиот фонд нуди стипендии на талентираните односно успешните студенти.

Услуги и сместување



Запознавање и представување на УП:

На почетокот на секоја учебна година организираме така наречени Ориентациски денови во склоп на кои на студентите од странство им овозможуваме бесплатен курс по Словенски јазик и култура и ги запознаваме со се што им е потребно за полесно да се вклучат во новата средина. При тоа важна улога имаат студентите-тутори.



Сместување за странски студенти

На студентите од странство им е овозможено во првата година од студиите да престојуваат во студентските домови.

Предности на студирање на УП

ИНДИВИДУАЛЕН ПРИСТАП

РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНКЕТИТЕ ГОВОРАТ ДЕКА СЕ СТУДЕНТИТЕ
ЗАДОВОЛНИ СО ИНДИВИДУАЛНИОТ ПРИСТАП И
ВНИМАНИЕТО КОЕ ИМ ГО ПОСВЕТУВАМЕ



Предности на студирање на УП

ЛЕТО / ГОДИНА ПЛУС

ГОДИНА ПЛУС ИМ ОВОЗМОЖУВА НА СТУДЕНТИТЕ СО ПОСЛАБО ЗНАЕЊЕ НА СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК НА КОЈ СЕ ИЗВЕДУВА НАСТАВАТА , ДА ПОВТОРНО ЗАПИШАТ ПРВА ГОДИНА ПОД УСЛОВ ДА ГО ПОЛОЖИЛЕ КУРСОТ ПО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК КОЈ Е ВРЕДНУВАН СО 6 ЕЦТС И ДОСТИГНАТ НАЈМАЛКУ 24 ЕЦТС ОД ДРУГИТЕ ШКОЛСКИ ОБВРСКИ ЗА ПРЕДВИДЕНИОТ СТУДИСКИ ПРОГРАМ.

ТОА ШТО ИМ НЕДОСТАСУВА ЗА УСПЕШНО ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ПРВАТА ГОДИНА МОЖАТ ДА ГО ДОСТИГНАТ НАРЕДНАТА ГОДИНА



Предности на студирање на УП

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

- Богат спортски и рекреативен програм за сите
- Воннаставни активности во организација на студентите.



Предности на студирање на УП

- Гостување на професори од целиот свет.
- Интензивна меѓународно-истражувачка соработка со земјоделството.
- Вклучување на студенти во истражувачки проекти.
- Организација на значајни научни настани



Студиски програми на Англиски јазик



Додипломски:

- Bioinformatics
- Computer Science
- Mathematics
- Management
- Tourism Enterprise Management

Постдипломски:

- Economics and Finance
- Management
- Data Science
- Mathematical Sciences
- Sustainable Built Environments

ДОКТОРСКИ:

- Computer Science
- Mathematical Sciences
- Renewable Materials for Healthy Built Environments

МЕЃУНАРОДЕН СAEДНИЧКИ
ДОКТОРСКИ СТУДИИ СО
УНИВЕРЗИТЕТОТ ST. ANDREWS
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА:

- Computer Science

УПИС ВО ШКОЛСКАТА ГОДИНА 2021/2022



- **ТЕРМИНИТЕ ЗА УПИС И ПРИЕМ ВО 1.ГОДИНА НА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ НА УП ВО ШКОЛСКАТА ГОДИНА 2021/2022 КЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА ПОЧЕТОКОТ НА 2021 ГОДИНА.**





www.upr.si/en
info@upr.si
vpis@upr.si





25
UNIVERZA V NOVI GORICI




Универзитетот во Нова Горица

Нова Горица, ноември 2020



Универзитетот во Нова Горица



Горишки Регион

- Субмедитерански регион во западна Словенија што граничи со Италија
- Богата историја и култура, природна убавина



Foto: David Sturc, Zorark, www.davesturc.com
Hanna Budasheva, Casasabudnik

Нова Горица и Универзитетот во Нова Горица


- Млад и современ град
- Мал, научно-истражувачки насочен универзитет, основан во 1995
- Меѓународна соработка • 2020/21: 55 % странски студенти



Foto: Hanna Budasheva, Arnela Kara

Локации

1 - Нова Горица, 2 - Випава, 3 - Ајдовшчина



Универзитетот во Нова Горица: студиски програми (1)



- **Факултет за инженерство и менаџмент**
Инженерство и менаџмент (додипломски и мастерски)
Лидерство во отворено образование (мастерски)
- **Факултет за животната средина**
Животната средина (додипломски и мастерски)
- **Факултетот за природни науки**
Физика и астрофизика (додипломски и мастерски,
единствен програм за студирање во Словенија)
Наука за материјалите (мастерски)
- **Високата школа за лозарство и винарство**
Лозарство и винарство (додипломски и мастерски)

Универзитетот во Нова Горица: студиски програми (2)



- **Академија за уметности**

Дигитални уметности и пракса (додипломски)

Насоки: Анимации, Видео филм, Фотографија,
Нови медиуми

Медиумски уметности и пракса (магистерски)

Насоки: Анимации, Видео филм, Фотографија, Нови
медиуми, Сценографски студија

- **Факултетот за хуманистика**

Културна историја (додипломски)

Словенистика (додипломски и мастерски)

(Словенистика - мастерски програм, смер Лингвистика: можност за двојна диплома
од Универзитетот Џа Фосцари во Венеција, Италија)

Дигитална хуманистика (мастесрки)

Миграции и меѓународни односи (Еразмус Мундус, www.emmir.org)

Универзитетот во Нова Горица: студиски програми (3)



Факултет за постдипломски студии (докторски програми)

Наука за животната средина

Физика

Наука за материјалите

Молекуларна генетика и биотехнологија

Науката од карстот

Хуманистика

Когнитивна наука за јазикот

Културното наследство наследство

(Можност за двојна докторска диплома од
универзитетот IUAV во Венеција, Италија)



Foto: arhiv Tanje Pipan

Предности за студирањето на УНГ (1)




- Актуелни програми, практични студии
- практичната работа на студентите во компании, учество во студентски проекти, соработка со компании
- Големи шанси за запослување откако ќе дипломирате: 92 % работни студенти (1 година после дипломирање)



Photo credit: UNG Archives, Adriana Pisk

Предности за студирањето на УНГ (2)

- Мали студентски групи, многу поволниот броен однос наставник - студент, обезбедувајќи индивидуален пристап кон студентите)
- Достапност на професорите и опремата за истражување
- Вклучувајќи ги студентите во научни проекти
- Поттик на студентите за меѓународните измени во текот на студиите



Предности за студирањето на УНГ (3)

- Универзитетот во Нова Горица : **EUROPEAN TALENT POINT**



- Проект GoChile (УНГ и списание за астрономија Спика): првиот словенечки телескоп во Чиле за едукативни цели (студенти, средни училишта итн.)



GoChile, the Slovenian telescope in Chile!

Предности за студирањето на УНГ (3)




- Студиите кои се прилагодливи за професионалните спортисти
- Ит поддршка: онлајне предавања, консултации на далечина итн



Foto: Bojan Džodan/www.dzodan.com, Primož Breclj

Општи предности за студирањето на УНГ



- Студии без школарина и за македонските државјани (основени и мастер студии) за повеќето студии на УНГ
- Уписен систем без примени испити, освен Академијата за уметности (портфолио, интервју, мотивационо писмо)
- Поволни цени за студентски смештај, доволно смештаи
- Студентски бонови за исхрана (субвенцирани од државата)
- Бесплатен јавен превоз во Нова Горица и околината, субвенции за јавен превоз низ цела Словенија
- Студентска работа



Foto: Adriana Pisk


Студијски јазик



- Додипломски и мастерски програми: во принцип е словенскиот, но прилагодувањата се можни во специфични ситуации;
сите докторски програми: во принцип на англиски јазик
- бесплатен курс по словенечки јазик како изборен предмет
- претходно познавање на словенечки јазик не е потребно

1 ŠTUDENTKA

2 ŠTUDENTKI



3, 4 ŠTUDENTKE

5, 6 ... ŠTUDENTK

- Начин на апликација: online пријава, eVŠ систем
- Рокови за аплицирање за 2021/22 за македонските државјани:
1. приемен повик 2021 - Фебруари 2021 (www.ung.si)

Универзитетот во Нова Горица - Меѓународна евалвација



RUR – Round University Ranking 2020: UNG 201. место во светот



“We have found a small, young, active and enthusiastic university with happy and satisfied students.”

*Комисија на меѓународна евалуација
ЕУА-Европска Универзитетска
организација (2015)*

Универзитетот во Нова Горица - контакт



Повеќе информации: www.ung.si

Информации за упис: studentska.pisarna@ung.si



FB: Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica
FB: Študija na UNG/Study at UNG



univerza.v.novi.gorici

Сведоштво студентка Ангела Стојанова



додипломски програм
Иженерство и менаџмент

практичната работа:
*GOAP, d. o. o., Nova Gorica, the
leadin innovator in Z-Wave smart
home modules*




Ви благодариме за вниманието!
Среќно понатаму!



STUDY IN SLOVENIA



Q & A





KONTAKTI



University of Maribor

moja.um.si

my.um.si

vpis@um.si; poststudy@um.si



STUDY IN SLOVENIA

<http://studyinslovenia.si>

studyinslovenia@cmepius.si



www.ung.si

www.ung.si/en

studentska.pisarna@ung.si



www.upr.si

www.upr.si/en

info@upr.si

Univerza v Ljubljani



www.uni-lj.si/studij

www.uni-lj.si/study

study.info@uni-lj.si

